

20260921391

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19, 39/22 и 130/25), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2026 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/20, 281/20, 4/21, 53/21, 135/21, 197/21, 292/21, 78/22, 188/22, 218/22, 25/23, 74/23, 166/23, 202/23, 275/23, 91/24, 258/24, 62/25, 189/25 и 248/25), во член 1 во ставот (2) по бројот „515“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 516, се додаваат два нови Прилози 517 и 518, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 57-2983/6
28 април 2026 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
проф. д-р **Христијан Мицкоски**, с.р.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32025R1492 и CELEX бр. 32025R1556.

Прилог 517

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1492/2025	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во форма на ремен (широк приближно 25 см во средината на грбот), направен од високо еластични плетени текстилни ткаенини, кој се носи околу долниот дел од грбот (лумбалниот дел). На средината на задниот дел од ременот зашита е вертикална лента. Лентата е широка приближно 11 см, се состои главно од ткаени текстилни ткаенини и не е еластична.</p> <p>Производот е прицврстен околу телото со велкро затворање. За да се затегне производот дополнително околу половината и да се создаде поголем притисок, две високо еластични ленти се прикачени на вертикалната лента на надворешната страна од производот.</p> <p>Краевите на овие ленти може да се прицврстат на предната страна со велкро ленти.</p> <p>Од внатрешната страна, на средината на грбот, производот има четири вертикални џебови со флексибилни челични ленти (димензии приближно 22 см (должина) × 2 см (ширина)). Две од четирите челични ленти може да се отстранат. Челичните ленти може лесно да се свиткаат рачно и да се вратат во нивната првобитна положба.</p> <p>Компресивно перниче во форма на срце (приближно 16 см (должина) × 15 см (ширина) изработено од целуларна пена покриена со ткаени текстилни материјали може да се прицврсти на вертикална лента со велкро ленти што се наоѓаат на внатрешната страна од производот во средишниот дел на грбот, обезбедувајќи дополнителен притисок врз грботот.</p> <p>Производот е достапен во пет големини во зависност од обемот на половината.</p> <p>(Види фотографии) (*).</p> <p style="text-align: center;">Од надворешната страна</p> 	<p>6212 90 00</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) од Оддел XI, Забелешка 1 (б) од Глава 90 и наименованијата на тар. број 6212 и тарифниот поброј 6212 90 00.</p> <p>Распоредувањето во тарифен подброј 9021 10 10 како ортопедско помагало е исклучено бидејќи еластичноста на ременот е единствениот фактор што придонесува за потпирачкиот ефект во согласност со забелешката 1 (б) од Глава 90.</p> <p>Компресивното перниче и флексибилните челични ленти незначително придонесуваат за наменетата потпора. Компресивното перниче служи само за ублажување на болката, а челичните ленти служат само за спречување на свиткување на производот, што не ја спречува примената на забелешката 1 (б) од Глава 90 во согласност со пресудата на Судот на правдата од 7 ноември 2002 година, Lohmann and medi Bayreuth, споени предмети C-260/00 до C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637 (види ги точките 48 и 50).</p> <p>Напротив, поради еластичноста на ременот и флексибилноста на челичните ленти, кои не можат да издржат дури ни свиткување со рака, ременот не може целосно и во сите околности да спречи несакано движење на грботот. Притисокот врз грботот само го ограничува свесното движење, но не ги спречува</p>



затворено:



затегнато:



Од внатрешната страна

компресивно перниче кое може да се прицврсти:



четири веритикални ребови со ленти од флексибилен челик:

целосно специфичните движења на 'рбетот со цел да се спречат понатамошни повреди (Забелешка 6 од Глава 90), како што е пропишано за ортопедските помагала од тар. број 9021 во согласност со вториот став од Дополнителната забелешка 2 на Глава 90.

Затоа, производот треба да се распореди во тарифен подброј 6212 90 00 како други слични производи.




две одстранливи челючни ленти и прицврстено компресивно



перниче.

(*) Фотографиите се само од информативен карактер

Прилог 518

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1556/2025	Распоредување (Тар. ознака)	Оснoв за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ за еднократна употреба, со димензии приближно 28 см (должина) × 12 см (ширина), направен од кружна, густо плетена текстилна ткаенина изработена од вештачки или синтетички влакна.</p> <p>Од едната страна, производот е затворен со раб. Од другата страна, производот има отвор со високо еластичен порабен раб широк приближно 3 см.</p> <p>Производот е претставен при увоз како предфилтер; вид на филтерска облога за корпи за површински сепаратор (анг. skimmer) за базени (пластични корпи со мрежеста структура; корпите се поставуваат во отворите за циркулација на водата од базенот за да се собере отпадот и нечистотијата пред водата да помине низ филтерот за базен).</p> <p>(Види фотографија) (*).</p> 	<p>5911 90 99</p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) од Оддел XI, Забелешка 8 (б) од Глава 59 и наименуванијата на тар. број 5911, тарифен подброј 5911 90 и 5911 90 99.</p> <p>Еластичноста и дијаметарот на обработениот раб го прават производот погоден за употреба на корпи за површинско сепарирање (анг. skimmer) со различни дијаметри. Поради својата издолжена форма и флексибилен материјал, производот целосно се обвиткува околу корпите. Густо плетената, но порозна текстилна ткаенина (за ефикасна филтрација на вода), отпорна на вода и хлор, е погодна за филтрирање на нечистотија и остатоци од водата во базенот. Затоа, производот има специфични објективни карактеристики кои утврдуваат дека производот е наменет за употреба во корпи за површинско сепарирање за филтрирање на нечистотија и остатоци од водата во базенот, и како таков е во согласност со Забелешка 8 (б) од Глава 59. (Види го и првиот став од Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 5911).</p> <p>Затоа, производот треба да се распореди во тарифен подброј 5911 90 99 како текстилни производи и предмети за техничка употреба во согласност со Забелешка 8 од Глава 59.</p>
<p>(*) Фотографијата е само од информативен карактер</p>		